

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Овие Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство на земјоделски производители од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошниот текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за колективно осигурување на членови на домаќинство на земјоделски производители од последици на несреќен случај, што договоруваачот на осигурувањето ќе го склучи со Сава осигурување а.д. Скопје (во понатамошниот текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурување може да биде претпријатие, здружение или друга организација односно секое правно лице кое има интерес да ги осигурува своите членови и нивните семејства.

(3) Со овие Дополнителни услови се регулираат односите помеѓу договоруваачот на осигурувањето и осигурувачот по договорените облици на осигурување за во случај на:

- смрт од последици на несреќен случај;
- траен губиток на општата работна способност (инвалидитет) од последици на несреќен случај;
- предна неспособност за работа (дневен надомест), и
- смрт од болест.

СПОСОБНОСТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

(1) По овие Дополнителни услови можат да бидат осигурени членови на домаќинство на земјоделски производител од 7 години до навршување на 80 години живот. За членови на домаќинство на земјоделски производител се сметаат: брачните другари, нивните деца кои не се во брак, дете во брак со неговото семејство ако земјоделскиот производител живее во неговото семејство, нивните претци (родители, баба и дедо), ако живеат во заедничко домаќинство со земјоделскиот производител. Под заедничко домаќинство на земјоделски производител се подразбира трајна заедница на лицата погоре наведени, кои живеат заедно и заеднички ги трошат своите приходи. Сродство настанато со посвојување се изедначува со крвно сродство, а вонбрачната заедница што траела најмалку една година се изедначува со брачната.

(2) Лицата наведени во став 1 од овој член се осигурени без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и без плаќање на зголемена премија во смисла на членот 10 ст. 1 точка 4 од Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај, освен лицата потполно лишени од деловна способност, кои во секој случај се исклучени од осигурување.

ПОЧЕТОК И ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

(1) За лице кое престанало да биде член на домаќинството (мажење, женење и т.н.) во тек на траење на осигурувањето, осигурувањето е на сила до истек на тековната година на осигурувањето.

ОБЕМ НА ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 4

(1) Кога ќе настане несреќен случај, во смисла на овие Дополнителни услови, осигурувачот ги исплатува осигурените суми кои се договорени во договорот за осигурување.

(2) Ако е договорено осигурување со вклучување на ризикот смрт од болест, осигурувачот е должен да исплати:

1) 50% од договорената осигурена сума ако смртта на осигуреникот настапи во текот на првите шест месеци на траењето на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување;

2) 50% од износот за кој е зголемена осигурената сума кога се врши зголемување на осигурената сума, а смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци од извршеното зголемување на осигурената сума и договорената осигурена сума пред да се изврши зголемување на осигурената сума;

3) целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување;

4) целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на извршеното зголемување на новодоговорената осигурена сума.

5) осигурувачот е должен да ја исплати договорената сума кога смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци на траење на осигурувањето кај договорите за осигурување кои се обновени пред истек на претходниот договор за осигурување.

(3) Целата осигурена сума за случај на смрт поради болест ја исплатува осигурувачот на корисникот и ако осигуреничка почине во текот на првите шест месеци на траењето на осигурувањето за време на бременост или породување;

(4) Ако настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да ја исплати за трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на директори на осигурувачот.

ОСИГУРЕНИ СУМИ

Член 5

(1) Наведените осигурени суми во полисата за еден осигуреник претставуваат најголем износ на обврската на осигурувачот за поделен осигуран случај.

(2) За сите членови на домаќинство се договараат исти осигурени суми. Доколку договоруваачот не ги опфатил сите членови што живеат во домаќинството при настанување на осигурен случај осигурената сума се намалува во сразмер помеѓу платената премија и премијата што би требало да се плати според вистинскиот број на членовите на домаќинството.

ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

Член 6

(1) На осигурувањата склучени по овие Дополнителни услови се применуваат и Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), доколку не се во спротивност со овие Дополнителни услови.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

(1) Овие Дополнителни услови влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 01.01.2015 година, со што престануваат да важат Дополнителните услови за осигурување на членови на домаќинство на земјоделски производители од последици на несреќен случај (незгода) донесени од страна на Одборот на директори од 24.12.1993 година.

САВА осигурување, а.д. Скопје
Одбор на директори
Претседател
Рок Мољк